

Консолидирани Финансиски Извештаи и  
Извештај на Независниот Ревизор

Адинг АД, Скопје и подружници

31 декември 2019

## Содржина

|                                                 | Страна |
|-------------------------------------------------|--------|
| Извештај на независниот ревизор                 | 1      |
| Консолидиран извештај за финансиската состојба  | 4      |
| Консолидиран извештај за сеопфатната добивка    | 5      |
| Консолидиран извештај за промените во капиталот | 6      |
| Консолидиран извештај за паричните текови       | 7      |
| Белешки кон консолидираните финансиски извештаи | 8      |
| Прилози                                         |        |

## Извештај на независниот ревизор

**Grant Thornton DOO**  
Ul. Sv. Kiril i Metodij 52 b- 1/20  
1000 Skopje  
Macedonia

T +389 (2) 3214 700  
F +389 (2) 3214 710  
E [Contact@mk.gt.com](mailto:Contact@mk.gt.com)  
[www.grantthornton.mk](http://www.grantthornton.mk)

До Раководството и Акционерите на  
Матичното друштво Адинг АД, Скопје

### **Извештај за консолидираните финансиски извештаи**

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на Друштвото Адинг АД, Скопје („Матичното друштво“) и неговите подружници (во понатамошниот текст заедно како „Групата“), составени од Консолидиран извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2019 година, како и Консолидиран извештај за сеопфатната добивка, Консолидиран извештај за промените во капиталот и Консолидиран извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 44.

### ***Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи***

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### ***Одговорност на ревизорот***

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективността на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

#### **Основа за мислење со резерва**

- 1 Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, вложувањата на Матичното Друштво во придружените друштва Адинг Схими Парс, Иран и Адинг Хелас АБЕЕ Грција, со состојба на 31 декември 2019 година изнесуваат 18,440 илјади денари и 1,478 илјади денари, соодветно. Овие вложувања се евидентирани по нивната набавна вредност што не е во согласност со прифатената сметководствена политика објавена во Белешката 2.2 кон придружните консолидирани финансиски извештаи. Освен тоа, ние не бевме во состојба, со примена на процедура на независна верификација како и други ревизорски процедури, да стекнеме доволно соодветни ревизорски докази во поткрепа на овие вложувања. Понатаму, нивните евидентирани износи не се усогласени со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при Централниот Регистар на Република Северна Македонија. Соодветно, не бевме во состојба да утврдиме дали некои корекции на погореспоменатите вложувања со состојба на 31 декември 2019 година би биле неопходни.
- 2 Како што е објавено во Белешка 11 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, салдото на побарувањата од купувачи со состојба на 31 декември 2019 година вклучува побарувања од домашни и странски купувачи во износ од 83,151 илјади денари. Групата не направи проценка на ризикот од ненаплатливост ниту има признаено резервација од нивно обезвреднување, согласно прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.13 кон овие консолидирани финансиски извештаи. Поради природата на расположливите податоци и информации, ние не бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна резервација од обезвреднување на погореспоменатите побарувања со состојба на 31 декември 2019 година.

#### **Мислење со резерва**

Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањата на кои се укажува во пасусот „Основата за мислење со резерва“, консолидираните финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата на ден 31 декември 2019 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

**Извештај за други правни и регулаторни барања**

Раководството на Матичното Друштво е исто така одговорно за изготвување на консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата за 2019 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019, во согласност ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>2</sup>, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.


Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата Адинг АД, Скопје и подружници за 2019 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019.

Скопје,  
04 мај 2020 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје

  
Управител  
Марјан Андонов



  
Овластен ревизор  
Маја Атанасовска

<sup>2</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

## Консолидиран извештај за финансиската состојба

|                                                | Бел. | 31 декември<br>2019<br>000 МКД | 31 декември<br>2018<br>000 МКД |
|------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>СРЕДСТВА</b>                                |      |                                |                                |
| <b>Нетековни средства</b>                      |      |                                |                                |
| Недвижности, постројки и опрема                | 5    | 220,393                        | 215,911                        |
| Нематеријални средства                         | 6    | 713                            | 1,499                          |
| Вложувања во недвижности за изнајмување        | 7    | 16,647                         | 19,952                         |
| Вложувања                                      |      |                                |                                |
| - Вложувања во придружени друштва              | 9.1  | 29,646                         | 29,456                         |
| - Финансиски средства расположливи за продажба | 9.2  | 855                            | 851                            |
|                                                |      | <b>268,254</b>                 | <b>267,669</b>                 |
| <b>Тековни средства</b>                        |      |                                |                                |
| Финансиски побарувања                          | 10   | 2,419                          | 1,865                          |
| Побарувања за данок на добивка                 |      | 1,003                          | 788                            |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања   | 11   | 173,865                        | 193,701                        |
| Залихи                                         | 12   | 72,500                         | 40,360                         |
| Парични средства и еквиваленти                 | 13   | 6,131                          | 13,983                         |
|                                                |      | <b>255,918</b>                 | <b>250,697</b>                 |
| Нетековни средства наменети за продажба        | 14   | 1,763                          | 1,763                          |
| <b>Вкупно средства</b>                         |      | <b>525,935</b>                 | <b>520,129</b>                 |
| <b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>                       |      |                                |                                |
| <b>Капитал</b>                                 |      |                                |                                |
| Акционерски капитал                            | 15   | 179,413                        | 182,174                        |
| Резерви                                        |      | 55,620                         | 50,423                         |
| Нераспределена добивка                         |      | 121,367                        | 97,712                         |
| <b>Вкупно капитал</b>                          |      | <b>356,400</b>                 | <b>330,309</b>                 |
| <b>Обврски</b>                                 |      |                                |                                |
| <b>Нетековни обврски</b>                       |      |                                |                                |
| Позајмици                                      | 16   | 37,957                         | 39,563                         |
|                                                |      | <b>37,957</b>                  | <b>39,563</b>                  |
| <b>Тековни обврски</b>                         |      |                                |                                |
| Тековна доспеаност на долгорочни позајмици     | 16   | 58,277                         | 74,067                         |
| Обврски спрема добавувачи и останати обврски   | 17   | 72,526                         | 74,376                         |
| Обврски за данок на добивка                    |      | 775                            | 1,814                          |
|                                                |      | <b>131,578</b>                 | <b>150,257</b>                 |
| <b>Вкупно обврски</b>                          |      | <b>169,535</b>                 | <b>189,820</b>                 |
| <b>Вкупно капитал и обврски</b>                |      | <b>525,935</b>                 | <b>520,129</b>                 |

Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Матичното Друштво на ден 18 март 2020 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Благоја Дончев  
Претседател на Управен Одбор

Г-ѓа Јелена Гаца  
Раководител на Финансии

## Консолидиран извештај за сеопфатната добивка

|                                                                   | Бел.  | Година што завршува на<br>2019<br>000 МКД | 31 декември<br>2018<br>000 МКД |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Приходи од продажба                                               | 18    | 418,600                                   | 430,310                        |
| Останати деловни приходи                                          | 19    | 11,500                                    | 9,553                          |
| Промена на залихите на готови производи                           |       | 4,721                                     | 1,949                          |
| Материјали, услуги и набавна вредност на продадени                | 20    | (247,188)                                 | (303,366)                      |
| Трошоци за користи на вработените                                 | 21    | (76,149)                                  | (73,377)                       |
| Депрецијација и амортизација                                      | 5,6,7 | (13,415)                                  | (12,950)                       |
| Останати деловни трошоци                                          | 22    | (51,608)                                  | (36,739)                       |
| <b>Добивка од деловни активности</b>                              |       | <b>46,461</b>                             | <b>15,380</b>                  |
| Финансиски приходи                                                | 23    | 691                                       | 382                            |
| Финансиски (расходи)                                              | 23    | (4,977)                                   | (5,728)                        |
| Нето финансиски (расходи)                                         |       | (4,286)                                   | (5,346)                        |
| Учество во добивката на придружените друштва                      | 9.1   | 190                                       | 167                            |
| <b>Добивка пред оданочување</b>                                   |       | <b>42,365</b>                             | <b>10,201</b>                  |
| Данок на добивка                                                  | 24    | (4,414)                                   | (5,199)                        |
| <b>Добивка за годината</b>                                        |       | <b>37,951</b>                             | <b>5,002</b>                   |
| Останата сеопфатна добивка:                                       |       |                                           |                                |
| Вреднување на обј.вр. на фин.средства расположливи                |       | 4                                         | 199                            |
| Ефект од преведување на странски валути                           |       | 5,167                                     | 24                             |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>                       |       | <b>43,122</b>                             | <b>5,225</b>                   |
| Добивка за годината расположлива за акционерите                   |       | 37,951                                    | 5,002                          |
| Вкупна сеопфатна добивка расположлива за                          |       | 43,122                                    | 5,225                          |
| Заработувачка по акција – основна и разводнета<br>(МКД по акција) | 25    | 269                                       | 14                             |

## Консолидиран извештај за промените во капиталот

|                                            | Акционерски капитал |                 |                | Резерви       | Нераспределена добивка | Вкупно          |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------|
|                                            | Акции во оптег      | Сопствени Акции | Премии         |               |                        |                 |
|                                            | 000 МКД             | 000 МКД         | 000 МКД        | 000 МКД       | 000 МКД                | 000 МКД         |
| <b>1 јануари 2019</b>                      | <b>203,382</b>      | <b>(18,940)</b> | <b>(2,268)</b> | <b>50,423</b> | <b>97,712</b>          | <b>330,309</b>  |
| Распоред на нераспоредена добивка (Бел.15) | -                   | -               | -              | -             | (10,823)               | (10,823)        |
| Распоред во резерви Биро                   | -                   | -               | -              | 26            | (26)                   | -               |
| Откуп на сопствени акции                   | -                   | (2,349)         | (412)          | -             | -                      | (2,761)         |
| <b>Трансакции со сопствениците</b>         | <b>-</b>            | <b>(2,349)</b>  | <b>(412)</b>   | <b>26</b>     | <b>(10,849)</b>        | <b>(13,584)</b> |
| Корекции (Бел.15)                          | -                   | -               | -              | -             | (3,447)                | (3,447)         |
| Добивка за годината                        | -                   | -               | -              | -             | 37,951                 | 37,951          |
| <i>Останата сеопфатна добивка:</i>         |                     |                 |                |               |                        |                 |
| Вреднување на вложувања (Бел. 9.2, 15)     | -                   | -               | -              | 4             | -                      | 4               |
| Преведување на странско работење           | -                   | -               | -              | 5,167         | -                      | 5,167           |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>5,171</b>  | <b>37,951</b>          | <b>43,122</b>   |
| <b>31 декември 2019 година</b>             | <b>203,382</b>      | <b>(21,289)</b> | <b>(2,680)</b> | <b>55,620</b> | <b>121,367</b>         | <b>356,400</b>  |
| <b>1 јануари 2018</b>                      | <b>203,382</b>      | <b>(18,940)</b> | <b>(2,268)</b> | <b>50,183</b> | <b>105,511</b>         | <b>337,868</b>  |
| Распоред на нераспоредена добивка (Бел.15) | -                   | -               | -              | -             | (10,370)               | (10,370)        |
| Распоред во резерви Биро                   | -                   | -               | -              | 17            | (17)                   | -               |
| <b>Трансакции со сопствениците</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>17</b>     | <b>(10,387)</b>        | <b>(10,370)</b> |
| Корекции (Бел.15)                          | -                   | -               | -              | -             | (2,414)                | (2,414)         |
| Добивка за годината                        | -                   | -               | -              | -             | 5,002                  | 5,002           |
| <i>Останата сеопфатна добивка:</i>         |                     |                 |                |               |                        |                 |
| Вреднување на вложувања (Бел. 9.2, 15)     | -                   | -               | -              | 199           | -                      | 199             |
| Преведување на странско работење           | -                   | -               | -              | 24            | -                      | 24              |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>223</b>    | <b>5,002</b>           | <b>5,225</b>    |
| <b>31 декември 2018 година</b>             | <b>203,382</b>      | <b>(18,940)</b> | <b>(2,268)</b> | <b>50,423</b> | <b>97,712</b>          | <b>330,309</b>  |

## Консолидиран извештај за паричните текови

|                                                                       | Бел.  | Година што завршува на<br>31 декември<br>2019<br>000 МКД | 2018<br>000 МКД |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Оперативни активности</b>                                          |       |                                                          |                 |
| Добивка пред оданочување                                              |       | 42,365                                                   | 10,201          |
| Корегирано за:                                                        |       |                                                          |                 |
| Депрецијација и амортизација                                          | 5,6,7 | 13,415                                                   | 12,950          |
| Нето расходи / (приходи) од камати                                    | 23    | 4,223                                                    | 5,123           |
| Учество во нето средствата на придружените друштва                    | 9.1   | (190)                                                    | (167)           |
| Отпис и резервирање поради обез. на побарувања                        | 22    | 9,487                                                    | 6,168           |
| Отпис на побарување од вработени                                      | 22    | 1,030                                                    | -               |
| Нето сметк. вредност на продадена опрема                              | 22    | -                                                        | 2,798           |
| Нето сметк. вредност на продадени влож. во недвижности                | 22    | 2,517                                                    | -               |
| Приходи од продажба на опрема                                         | 19    | (389)                                                    | (335)           |
| Приходи од продажба на влож. во недвижности                           | 19    | (3,114)                                                  | -               |
| Кусоци                                                                | 22    | 955                                                      | 45              |
| Наплата на целосно резервирани побарувања                             | 19    | -                                                        | (549)           |
| Отпис на обврски и вишоци по попис                                    | 19    | (398)                                                    | (254)           |
|                                                                       |       | 68,871                                                   | 35,980          |
| Промени во оперативните средства и обврски                            |       |                                                          |                 |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања                          |       | 9,319                                                    | (26,989)        |
| Залихи                                                                |       | (32,697)                                                 | 14,077          |
| Обврски спрема добавувачи и останати обврски                          |       | (4,364)                                                  | 8,879           |
|                                                                       |       | 42,159                                                   | 31,947          |
| Платени камати                                                        |       | (4,418)                                                  | (5,142)         |
| Платен данок од добивка                                               |       | (5,668)                                                  | (3,853)         |
| <b>Нето паричен тек од оперативни активности</b>                      |       | <b>32,073</b>                                            | <b>22,952</b>   |
| <b>Инвестициони активности</b>                                        |       |                                                          |                 |
| Набавка на недвижности, постројки и опрема и вложувања во недвижности |       | (19,507)                                                 | (10,826)        |
| Прилив од продадена опрема                                            |       | 389                                                      | 335             |
| Прилив од продадени вложувања во недвижности                          |       | 3,114                                                    | -               |
| (Одлив) од дадени кредити                                             |       | (554)                                                    | (1,845)         |
| Прилив по камати                                                      |       | 195                                                      | 19              |
| <b>Нето паричен тек искористен за инвестициони активности</b>         |       | <b>(16,363)</b>                                          | <b>(12,317)</b> |
| <b>Финансиски активности</b>                                          |       |                                                          |                 |
| Прилив по кредити                                                     |       | 120,805                                                  | 116,108         |
| (Отплата) по кредити                                                  |       | (138,201)                                                | (111,850)       |
| Откуп на сопствени акции                                              |       | (2,761)                                                  | -               |
| Исплата на дивиденди                                                  |       | (8,572)                                                  | (6,433)         |
| <b>Нето паричен тек искористен за финансиски активности</b>           |       | <b>(28,729)</b>                                          | <b>(2,175)</b>  |
| <b>Нето промена на паричните средства</b>                             |       | <b>(13,019)</b>                                          | <b>8,460</b>    |
| Парични средства и еквиваленти на почетокот                           |       | 13,983                                                   | 5,584           |
| Преведување на странски валути                                        |       | 5,167                                                    | (61)            |
| <b>Парични средства и еквиваленти на крајот</b>                       | 13    | <b>6,131</b>                                             | <b>13,983</b>   |

## Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

### 1 Општи податоци

Адинг ад, Скопје („Матичното Друштво“) и неговите подружници (понатаму заедно како Групата) се занимава со производство и пласман на широка палета адитиви и други хемиски материјали, претежно за потребите на градежната индустрија, како и со проектирање, инженеринг и трговија. Групата ги извршува деловните активности на територијата на Република Северна Македонија како и на надворешните пазари, главно во нејзиното соседство (Република Бугарија – земја членка на Европската Унија и Република Србија).

Матичното Друштво – Адинг АД, Скопје е акционерско друштво основано во Република Македонија. Друштвото е регистрирано, согласно одредбите на Законот за Трговските Друштва, кај Основниот Суд Скопје и во Скопје, под под сред.бр. 14605/95 од 14.03.1996 година. Седиштето на Друштвото е лоцирано на следната адреса: Скопје, Новоселски Пат бр. 11 (1409).

Подружницата Инвест А Дооел Скопје поседува:

- Лиценца А за надзор на градба од прва категорија издадена од Министерство за Транспорт и Врски со број н.076/А од 12 март 2013 година и е со важност до 12 март 2020 година (Белешка 29); и
- Лиценца Б за изведувач на градби од втора категорија од министерство за транспорт и врски со број н.031/Б од 11 февруари 2010 година и е со важност до 11 февруари 2017 година и продолжена со број И.031/Б од 12 февруари 2017 до 12 февруари 2024 година.

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и неговите подружници кои се под негова контрола. Контролата на Матичното Друштво врз неговите подружници се остварува преку способноста Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

## Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)

## Општи податоци (продолжува)

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Друштво во нивниот капитал со состојба на датумот на консолидираниот извештај за финансиска состојба:

|                                   |        |                           | 2019          | (000 мкд)<br>2018 |
|-----------------------------------|--------|---------------------------|---------------|-------------------|
|                                   | %      | Дејност                   |               |                   |
| БЦА, дооел, Скопје, РСМ           | 100.00 | П/во, инженеринг и тргов. | 9,345         | 9,345             |
| Инвест А дооел, Скопје, РСМ       | 100.00 | Проектирање и инжен.      | 192           | 192               |
| Адинг Бугарија, ЕООД, Р. Бугарија | 100.00 | Трговија                  | 18,423        | 18,423            |
| Адинг доо, Белград, Р. Србија     | 100.00 | Трговија                  | 614           | 614               |
| Биро Проект дооел, Скопје, РСМ    | 100.00 | Проектирање               | 15,724        | 15,724            |
|                                   |        |                           | <b>44,298</b> | <b>44,298</b>     |

## 2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

### 2.1 Основи за подготовка

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 239/2018) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за консолидираните финансиски извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2019 и 2018. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие консолидирани финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, која е презентациска и функционална валута, освен доколку не е поинаку наведено.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

## 2.2 Консолидација

### *Подружници*

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

### *Придружени друштва*

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното Друштво има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоенето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации, и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, средствата се тестираат за загуби поради обезвреднување.

## 2.3 Деловни комбинации

Групата го применува методот на стекнување во сметководството за деловни комбинации. Пренесениот надомест, од страна на Групата за да стекне контрола на подружница, се пресметува како збир од објективни вредности на пренесените средства, настанатите обврски и сопственичките учества од страна на Групата на датумот на стекнување, кои вклучуваат објективна вредност на средство или обврска кои произлегуваат од превземениот ангажман на надомест. Трошоците за стекнување се признаваат во периодот кога настанале.

Групата признава стекнати средства кои можат да се идентификуваат и потенцијални обврски во деловната комбинација, без оглед на тоа дали тие биле претходно признаени во финансиските извештаи на стекнувачот пред периодот на стекнување. Стекнатите средства и потенцијалните обврски обично се мерат по објективна вредност на датумот на стекнување.

Гудвилот се евидентира по одделното признавање на нематеријалните средства кои може да се идентификуваат. Гудвилот се пресметува како вишок над збирот на а) објективната вредност на пренесениот надомест, б) признатиот износ на неконтролираното учество на стекнувачот и в) објективната вредност на сите постоечки сопственички учества на стекнувачот на датумот на стекнување, над објективни вредности на нето средствата кои може да се идентификуваат на датумот на стекнување. Доколку објективните вредности на нето средствата кои може да се идентификуваат го надминуваат погоре пресметаниот збир, вишокот износ (т.е. добивка направена при поволна набавка) претставува добивка од поволна набавка. Пред признавање на добивка од поволна набавка, стекнувачот треба повторно да процени дали правилно ги идентификувал сите стекнати средства, превземени обврски како и било кои дополнително утврдени средства или обврски идентификувани во текот на процесот на ревидирање, како и на процедурите кои се користени при мерење на износите кои треба да бидат признаени на датумот на стекнување. Добивката треба да му биде припишана на стекнувачот.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

## 2.4 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

## 2.5 Трансакции во странски валути

### Функционална и презентациона валута

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари („Денари“) по средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Консолидираниот извештај за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на консолидираниот извештај за финансиска состојба деноминирани во странска валута, се следните:

|       | 31 декември 2019 | 31 декември 2018 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 УСД | 54.9518 денари   | 53.6887 денари   |
| 1 ЕУР | 61.4856 денари   | 61.4950 денари   |

### Членки на групата

Приходите и расходите и позициите на финансиската состојба на сите членки на Групата чија функционална валута е различна од валутата на презентација се преведени во презентационската валута како што следи:

- Средствата и обврските се пресметани според средниот курс на датумот на консолидираниот извештај на финансиската состојба,
- Приходите и расходите се преведени со употреба на просечниот курс за периодот на известување (освен ако просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на кумулативниот ефект на курсевите на денот на трансакцијата, во кој случај е користен курсот на трансакцијата), и
- Курсните разлики произлезени од погоренаведеното се прикажани како посебна ставка во останатата сеопфатна добивка.

## 2.6 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради обезвреднување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)**  
**Сметководствени политики (продолжува)**

**Недвижности, постројки и опрема (продолжува)**

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите и опремата, е како што следи:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Згради                           | 40 години  |
| Погонска опрема                  | 10 години  |
| Останата опрема и моторни возила | 4-5 години |

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на консолидираниот извештај за финансиска состојба. Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност (Белешка 2.9).

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања или ставање вон употреба се одредуваат по пат на споредба на приливите од отуѓување со евидентиранниот износ и се евидентираат во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како деловни приходи.

## **2.7 Вложувања во недвижности за изнајмување**

Недвижностите, сопственост на Групата, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на деловните активности, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности за изнајмување.

Недвижностите за изнајмување, кои се состојат од деловен простор, се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста и евентуалното резервирање поради обезвреднување.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба како што е обелоденето во Белешка 2.6.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

## 2.8 Нематеријални средства

Нематеријалните средства стекнати од страна на Групата, со ограничен век на употреба, се евидентирани според нивната набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување, доколку постојат.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално во период од пет години. Резидуалните вредности на нематеријалните средства и проценетиот век на употреба се прегледуваат на секој датум на известување.

## 2.9 Обезвреднување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, нематеријалните средства и вложувањата во недвижности за изнајмување со дефиниран век на употреба, се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентиранiot износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентиранiot износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од обезвреднување во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

## 2.10 Нетековни средства наменети за продажба

Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентиранiot износ и објективната вредност, намалено за трошоците за продажба, доколку нивниот евидентиран износ се надомести пред се преку продажната трансакција наместо преку нивна континуирана употреба.

## 2.11 Финансиски средства

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

**Финансиски средства (продолжува)**

***Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби***

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Групата нема класифицирано средства во оваа категорија на датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

***Финансиски средства кои се чуваат до доспевање***

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2019 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија на датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

***Кредити и побарувања***

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и парични еквиваленти.

***Финансиски средства расположливи за продажба***

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба. Финансиските средства на Групата на датумот на консолидираниот Извештајот за финансиската состојба се состојат од вложувања во акции во домашни финансиски институции.

***Признавање и мерење на финансиски средства***

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата – датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)**

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во останатата сеопфатна добивка се вклучува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во консолидираниот Извештај на сеопфатна добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

**Обезвреднување на финансиски средства****а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност**

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради обезвреднување се евидентира само ако постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за обезвреднување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради обезвреднување претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во консолидираниот Извештај на сеопфатна добивка. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од обезвреднување. На пример, Групата може да го измери обезвреднувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)**

Доколку во некој последователен период износот на обезвреднувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на обезвреднувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извешај на сеопфатна добивка.

**б. Финансиски средства расположливи за продажба**

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Групата ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба – измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради обезвреднување претходно признаена во консолидираниот Извештај за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се коригираат преку консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на обезвреднувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извешај на сеопфатна добивка.

**2.12 Залихи**

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на чинење и нето продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

### 2.13 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради обезвреднување. Резервирање поради обезвреднување се признава кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите доспееани побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се општетени. Значајните должници се тестираат за обезвреднување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентируваниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековниот консолидиран Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

### 2.14 Пребивање на финасиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во консолидираниот извештај за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

### 2.15 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

## **2.16 Капитал, резерви и акумулирани добивки**

### **Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

### **Трошоци поврзани со емисија на акции**

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување на приливите.

### **Сопствени акции**

Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надоместоци, вклучувајќи ги надворешните трошоци кои се директно поврзани, се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надоместоци се евидентирани во акционерскиот капитал.

### **Резерви**

Резервите, кои се состојат од законски и други слободни резерви (за реинвестирана добивка и резерви за сопствени акции) се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Групата.

### **Нераспределена добивка**

Нераспределената добивка ги вклучува задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

## **2.17 Финансиски обврски**

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Групата се категоризирани во категоријата финансиски обврски по амортизациона набавна вредност и се состојат од позајмици и добавувачи и останати обврски.

### **Обврски спрема добавувачи**

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

### **Позајмици**

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски обврски (продолжува)**

Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

**2.18 Трошоци за позајмување**

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања доколку постојат, стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

**2.19 Наем**

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

***Групата како закупец***

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Наем (продолжува)****Групата како закуподавач**

Наемот каде Групата како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во консолидираниот извештај за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

**2.20 Тековен и одложен данок на добивка**

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

**Тековен данок на добивка**

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулирани добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

**Одложен данок на добивка**

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

**2.21 Надомести за вработените****Придонеси за пензиско осигурување**

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Надомести за вработените (продолжува)

**Краткорочни користи за вработените**

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

**Обврски при пензионирање на вработените**

Групата, согласно соодветните законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Групата нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за консолидираните финансиски извештаи.

**2.22 Данок на додадена вредност**

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

-Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и

-Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во консолидираниот извештај за финансиската состојба.

**2.23 Резервирања**

Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на консолидираниот извештај за финансиска состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

**2.24 Признавање на приходите и расходите**

Приходите се состојат од приходи од продадени производи и трговски стоки и извршени услуги. Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и трговски стоки и обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти.

Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, постои веројатност за прилив на идни економски користи поврзани со трансакцијата, настанатите трошоци или трошоците кои ќе настанат можат веродостојно да се измерат и кога критериумите за признавање на секоја поделна категорија на приходи се задоволени.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Признавање на приходите и расходите (продолжува)**

Приходите се признаени како што следи:

***Приходи од продажба на производи и стоки – градежни материјали***

Приходот од продажба на производи и стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

***Приходи од обезбедување на услуги***

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

***Приходи од наемнини***

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на пропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

***Донации***

Приходите од донации почетно се признаваат како одложени приходи кога постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Групата ќе ги исполни условите поврзани со давањето на донацијата. Донациите кои претставуваат надомест на трошоци кои ги направило Групата се признаваат во добивките или загубите на систематска основа во периодот во кој трошоците се признаени. Донациите кои претставуваат надомест за набавна вредност на средства на Групата се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

***Финансиски приходи и трошоци***

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

***Приходи од дивиденди***

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

***Расходи од деловното работење***

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

***Пребивање на приходите и расходите***

Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****2.25 Договори за изградба**

Кога резултатот од договорот за изградба може веродостојно да се измери, приходите и трошоците се признаваат според степенот на комплетирање на договорените активности на датумот на консолидираниот извештај за финансиска состојба, измерен врз основа на проверка на извршената работа. Кога резултатот од договорот за изградба не може веродостојно да се измери, приходот од договорот за изградба се признава во висина на фактички настанатите трошоци, за кои постои веројатност дека ќе бидат надоместени. Трошоците од договорот за изградба се признаваат во моментот на нивното настанување. Кога е веројатно дека вкупните трошоци по договорот ќе ги надминат вкупните приходи, очекуваните загуби се признаваат веднаш на товар на тековната добивка.

**2.26 Распределба на дивиденди**

Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во консолидираните финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.

**2.27 Грешки**

Грешките може да произлезат во однос на признавањето, мерењето, презентацијата и обелоденувањето на елементите од финансиските извештаи. Групата ги корегира материјалните грешки од претходниот период ретроактивно, во првиот сет на финансиски извештаи кои се одобрени за издавање откако тие ќе бидат откриени со повторно прикажување на споредбените износи за претходниот презентираан период во кој настанала грешката.

**2.28 Превземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во консолидираните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во консолидираните финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на консолидираниот извештај за финансиска состојба и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

**2.29 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Групата со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

**2.30 Настани по датумот на известување**

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на консолидираниот извештај за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

### 3 Управување со финансиски ризици

#### 3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Раководството на матичното друштво врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

#### 3.2 Пазарни ризици

##### Ризик од курсни разлики

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството врши непосредна секојдневна контрола врз нето позицијата на Групата за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е како што следи:

|                                |     | 2019<br>000 МКД | 2018<br>000 МКД |
|--------------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| <b>Средства</b>                |     |                 |                 |
| Парични средства и еквиваленти | ЕУР | 45              | 4,515           |
| Парични средства и еквиваленти | РСД | 443             | 208             |
| Парични средства и еквиваленти | БГЛ | 545             | 58              |
| Финансиски побарувања          | ЕУР | 1,844           | 1,845           |
| Странски купувачи              | ЕУР | 38,506          | 49,633          |
| Странски купувачи              | УСД | 1,260           | -               |
| Странски купувачи              | РСД | 14,595          | 82              |
| Странски купувачи              | БГЛ | 10,023          | -               |
|                                |     | <b>67,261</b>   | <b>56,341</b>   |
| <b>Обврски</b>                 |     |                 |                 |
| Странски добавувачи            | ЕУР | 27,282          | 27,614          |
| Кредити                        | БГЛ | 6,979           | 8,499           |
|                                |     | <b>34,261</b>   | <b>36,113</b>   |

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Следната табела ја прикажува осетливоста на Групата на 1% промена на курсот на еврото и 5% промена на курсот на останатите странските валути во однос на Денарот. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1% и 5% за останатите странските валути.

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку Денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на еврото за +/-1% и за останатите странските валути за +/- 5%.

Анализа на сензитивноста на странски валути

|                         | Нето износи   | 1%         | -1%          | 5%           | -5%          |
|-------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| ЕУР                     | 13,113        | 131        | (131)        | -            | -            |
| РСД                     | 15,038        | -          | -            | 752          | (752)        |
| УСД                     | 1,260         | -          | -            | 63           | (63)         |
| БГЛ                     | 3,589         | -          | -            | 179          | (179)        |
| <b>Добивка/(Загуба)</b> | <b>33,000</b> | <b>131</b> | <b>(131)</b> | <b>994</b>   | <b>(994)</b> |
| 2018                    |               |            |              |              |              |
|                         | Нето износи   | 1%         | -1%          | 5%           | -5%          |
| ЕУР                     | 28,379        | 284        | (284)        | -            | -            |
| РСД                     | 290           | -          | -            | 15           | (15)         |
| БГЛ                     | (8,441)       | -          | -            | (422)        | 422          |
| <b>Добивка/(Загуба)</b> | <b>20,228</b> | <b>284</b> | <b>(284)</b> | <b>(407)</b> | <b>407</b>   |

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Ризик од каматни стапки претставува ризикот дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на пазарните каматни стапки. Групата е изложена на ризици поради промени на пазарните каматни стапки најмногу поради долгорочните обврски на Групата по основ на долг со варијабилни каматни стапки. Раководството на Групата е во најголема мера одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Следната табела ја прикажува изложеноста на Групата на ризици од каматни стапки:

|                                              | 2019<br>000 МКД | 2018<br>000 МКД |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Финансиски средства</b>                   |                 |                 |
| <i>Некаматносни:</i>                         |                 |                 |
| Финансиски средства расположливи за продажба | 855             | 851             |
| Финансиски побарувања                        | 2,419           | 1,865           |
| Побарувања од купувачи                       | 167,829         | 189,122         |
| Парични средства и еквиваленти               | 128             | 146             |
| <i>Каматносни (фиксна каматна стапка):</i>   |                 |                 |
| Парични средства и еквиваленти               | 6,003           | 13,837          |
| <b>Вкупно</b>                                | <b>177,234</b>  | <b>205,821</b>  |

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

## Пазарни ризици (продолжува)

|                                                   | 2019<br>000 МКД | 2018<br>000 МКД |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Финансиски обврски</b>                         |                 |                 |
| <i>Некаматносни:</i>                              |                 |                 |
| Обврски спрема добавувачи                         | 49,303          | 54,623          |
| <i>Каматносни (со променлива каматна стапка):</i> |                 |                 |
| Позајмици                                         | 96,234          | 113,630         |
| <b>Вкупно</b>                                     | <b>145,537</b>  | <b>168,253</b>  |

## Анализа на сензитивноста на каматни стапки

|                              | Нето износ | 2%      | 2019<br>-2% |
|------------------------------|------------|---------|-------------|
| Со променлива каматна стапка | (96,234)   | (1,925) | 1,925       |
|                              |            |         |             |
|                              | Нето износ | 2%      | 2018<br>-2% |
| Со променлива каматна стапка | (113,630)  | (2,273) | 2,273       |

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

### 3.3 Кредитен ризик

Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик. Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја и кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Максималната изложеност на Групата на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во консолидираниот извештај за финансиска состојба, како што следи:

|                                                      | 2019           | 2018           |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Класи на финансиски средства – евидентирана вредност |                |                |
| Финансиски средства расположливи за продажба         | 855            | 851            |
| Финансиски побарувања                                | 2,419          | 1,865          |
| Парични средства и еквиваленти                       | 6,131          | 13,983         |
| Побарувања од купувачи                               | 167,829        | 189,122        |
| <b>Вкупно</b>                                        | <b>177,234</b> | <b>205,821</b> |

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

Анализата на кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи е обелоденета во Белешка 11.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.4 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии. Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата.

Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

|                                 | Тековни | Не тековни |         |         |
|---------------------------------|---------|------------|---------|---------|
|                                 | до 12   | 1до 5      | Покасно |         |
|                                 | месеци  | години     | од 5    |         |
|                                 | 000 МКД | 000 МКД    | 000 МКД | Вкупно  |
| Со состојба на 31 декември 2019 |         |            |         | 000 МКД |
| Позајмици                       | 58,277  | 37,957     | -       | 96,234  |
| Обврски спрема добавувачи       | 49,303  | -          | -       | 49,303  |
|                                 | 107.580 | 37.957     | -       | 145.537 |

|                                 | Тековни | Не тековни |         |         |
|---------------------------------|---------|------------|---------|---------|
|                                 | до 12   | 1до 5      | Покасно |         |
|                                 | месеци  | години     | од 5    |         |
|                                 | 000 МКД | 000 МКД    | 000 МКД | Вкупно  |
| Со состојба на 31 декември 2018 |         |            |         | 000 МКД |
| Позајмици                       | 74,067  | 39,563     | -       | 113,630 |
| Обврски спрема добавувачи       | 54,623  | -          | -       | 54,623  |
|                                 | 128,690 | 39,563     | -       | 168,253 |

Наведените суми го означуваат договорниот ненамален паричен тек кој може да се разликува по евидентираната вредност на расходите на датумот на консолидираниот извештај за финансиска состојба.

### 3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување истата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

#### Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците со камата, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, резерви и нераспределена добивка. Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ризик при управување со капитал (продолжува)

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

|                                | 2019    | 2018     |
|--------------------------------|---------|----------|
| Позајмици                      | 96,234  | 113,630  |
| Парични средства и еквиваленти | (6,131) | (13,983) |
| Нето обврски                   | 90,103  | 99,647   |
| Капитал                        | 356,400 | 330,309  |
|                                | 0.25    | 0.31     |

### 3.6 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

#### 3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Финансиските средства измерени според објективната вредност во консолидираниот извештај за финансиска состојба се прикажуваат во согласност со хиерархијата на објективната вредност која ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирали цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во консолидираниот извештај за финансиска состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

|                                              | Ниво 1 | Ниво 2 | Ниво 3 | 2019<br>Вкупно |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| <b>Средства</b>                              |        |        |        |                |
| Финансиски средства расположливи за продажба | 855    | -      | -      | 855            |

|                                              | Ниво 1 | Ниво 2 | Ниво 3 | 2018<br>Вкупно |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| <b>Средства</b>                              |        |        |        |                |
| Финансиски средства расположливи за продажба | 851    | -      | -      | 851            |

Финансиските средства расположливи за продажба се состојат од вложувања во хартии од вредност – акции кај домашни некотирали финансиски институции како и вложувања во домашни и странски некотирали друштва. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на консолидираниот извештај.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Утврдување на објективна вредност(продолжува)

### 3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Споредбата меѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во консолидираниот извештај за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

|                                | Евидентирана вр. |                | Објективна вр. |                |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                | 2019             | 2018           | 2019           | 2018           |
| <b>Средства</b>                |                  |                |                |                |
| Финансиски побарувања          | 2,419            | 1,865          | 2,419          | 1,865          |
| Побарувања од купувачи         | 167,829          | 189,122        | 167,829        | 189,122        |
| Парични средства и еквиваленти | 6,131            | 13,983         | 6,131          | 13,983         |
| <b>Вкупни средства</b>         | <b>176,379</b>   | <b>204,970</b> | <b>176,379</b> | <b>204,970</b> |
| <b>Обврски</b>                 |                  |                |                |                |
| Позајмици                      | 96,234           | 113,630        | 96,234         | 113,630        |
| Обврски спрема добавувачи      | 49,303           | 54,623         | 49,303         | 54,623         |
| <b>Вкупни обврски</b>          | <b>145,537</b>   | <b>168,253</b> | <b>145,537</b> | <b>168,253</b> |

#### Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради обезвреднување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање.

#### Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

#### Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност.

#### **4           Значајни сметководствени проценки**

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие консолидирани финансиски извештаи, од Раководството се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентирани износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

##### ***Несигурност во проценките***

###### ***Обезвреднување кај нефинансиски средства***

Загуби од обезвреднување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските токови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински токови.

###### ***Обезвреднување кај финансиски средства***

###### ***Обезвреднување на побарувања од купувачи и останати побарувања***

Групата пресметува обезвреднување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради обезвреднување кои се досега признати.

###### ***Употребен век на средствата што се амортизираат***

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2019 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентирани вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност.

##### ***Залихи***

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност се земаат најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

## 5 Недвижности, постројки и опрема

|                                                            | Земјиште и<br>градежни<br>Објекти | Опрема        | Инвестиции во<br>тек | Вкупно         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| <b>На 01 јануари 2018 година</b>                           |                                   |               |                      |                |
| Набавна вредност                                           | 303,320                           | 152,406       | 3,370                | 459,096        |
| Исправка на вредност                                       | (108,398)                         | (129,730)     | -                    | (238,128)      |
| <b>Нето евидентирана вредност</b>                          | <b>194,922</b>                    | <b>22,676</b> | <b>3,370</b>         | <b>220,968</b> |
| <b>Промени во текот на 2018 година</b>                     |                                   |               |                      |                |
| Почетна нето евидентирана вредност                         | 194,922                           | 22,676        | 3,370                | 220,968        |
| Набавки на недвижности и опрема                            | 1,943                             | 8,883         | -                    | 10,826         |
| Трансфер од вложувања во недвижности                       | (39)                              | -             | -                    | (39)           |
| Расходувања, нето                                          | (2,753)                           | (45)          | -                    | (2,798)        |
| Корекција на амортизација од претходни години (Белешка 15) | (993)                             | -             | -                    | (993)          |
| (Депрецијација) за годината                                | (8,781)                           | (3,357)       | -                    | (12,138)       |
| Курсни разлики од преведување                              | -                                 | 85            | -                    | 85             |
| <b>Крајна нето евидентирана вредност</b>                   | <b>184,299</b>                    | <b>28,242</b> | <b>3,370</b>         | <b>215,911</b> |
| <b>На 31 декември 2018 година</b>                          |                                   |               |                      |                |
| Набавна вредност                                           | 302,335                           | 159,023       | 3,370                | 464,728        |
| Исправка на вредност                                       | (118,036)                         | (130,781)     | -                    | (248,817)      |
| <b>Нето евидентирана вредност</b>                          | <b>184,299</b>                    | <b>28,242</b> | <b>3,370</b>         | <b>215,911</b> |
| <b>Промени во текот на 2019 година</b>                     |                                   |               |                      |                |
| Почетна нето евидентирана вредност                         | 184,299                           | 28,242        | 3,370                | 215,911        |
| Набавки на недвижности и опрема                            | 5,142                             | 14,365        | -                    | 19,507         |
| Корекција на амортизација од претходни години (Белешка 15) | (2,515)                           | -             | -                    | (2,515)        |
| (Депрецијација) за годината                                | (5,539)                           | (6,971)       | -                    | (12,510)       |
| Курсни разлики од преведување                              | -                                 | -             | -                    | -              |
| <b>Крајна нето евидентирана вредност</b>                   | <b>181,387</b>                    | <b>35,636</b> | <b>3,370</b>         | <b>220,393</b> |
| <b>На 31 декември 2019 година</b>                          |                                   |               |                      |                |
| Набавна вредност                                           | 307,477                           | 170,796       | 3,370                | 481,643        |
| Исправка на вредност                                       | (126,090)                         | (135,160)     | -                    | (261,250)      |
| <b>Нето евидентирана вредност</b>                          | <b>181,387</b>                    | <b>35,636</b> | <b>3,370</b>         | <b>220,393</b> |

### Продажби

Во текот на 2019 година, Групата продаде дел од својата опрема чија нето евидентирана вредност изнесува нула денари (2018: 2,798 илјади денари) (Белешка 22) и реализираше приходи во износ од 389 илјади денари (2018: 3,133 илјади денари) (Белешка 19).

### Инвестиции во тек

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, компонентите на инвестициите во тек се како што следи:

|                               | 2019         | 2018         |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Вложувања во:                 |              |              |
| -Производен погон во Бугарија | 3,370        | 3,370        |
|                               | <b>3,370</b> | <b>3,370</b> |

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

**Залог врз недвижностите, постројките и опремата**

Со состојба на ден 31 декември 2019 година, Групата има дадено заложни права – хипотеки врз дел од своите недвижности (деловни објекти и земјиште), како гаранција за исполнување на обврските по позајмици (види Белешка 16). Проценетата вредност на овие недвижности, со состојба на датумот на Консолидираниот извештај за финансиска состојба, изнесува 3,463,105 Евра (2018 година: 3,531,045 Евра) (види Белешка 27) додека нето евидентираната вредност изнесува 183,453 илјади денари.

**6 Нематеријални средства**

|                                                     | Набавна<br>вредност | Исправка на<br>вредноста | Нето<br>вредност |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| Капитализирани трошоци за стекнување на софтвер     |                     |                          |                  |
| <b>На 01 јануари 2018 година</b>                    | <b>3,567</b>        | <b>(1,355)</b>           | <b>2,212</b>     |
| Корекција на амортизација (Бел. 15)                 | -                   | (713)                    | (713)            |
| <b>На 31 декември 2018 година / 01 јануари 2019</b> | <b>3,567</b>        | <b>(2,068)</b>           | <b>1,499</b>     |
| (Амортизација) за годината                          | -                   | (117)                    | (117)            |
| Корекција на амортизација (Бел. 15)                 | -                   | (669)                    | (669)            |
| <b>На 31 декември 2019 година</b>                   | <b>3,567</b>        | <b>(2,854)</b>           | <b>713</b>       |

**7 Вложувања во недвижности за изнајмување**

Овие вложувања се состојат од вложувања во деловен простор наменет за издавање под услови на оперативен наем. Усогласувањето на салдото на вложувањата помеѓу двата датума на известување е дадено во табелата во продолжение.

|                                                          | Набавна<br>вредност | Исправка на<br>вредноста | Нето<br>вредност |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>На 01 јануари 2018 година</b>                         | <b>32,470</b>       | <b>(11,037)</b>          | <b>21,433</b>    |
| Трансфер од вложувања во недвижности, постројки и опрема | 39                  | -                        | 39               |
| Корекција на депрецијација (Бел. 15)                     | -                   | (708)                    | (708)            |
| (Депрецијација) за годината                              | -                   | (812)                    | (812)            |
| <b>На 31 декември 2018 година / 01 јануари 2019</b>      | <b>32,509</b>       | <b>(12,557)</b>          | <b>19,952</b>    |
| Продажби                                                 | (3,542)             | 1,025                    | (2,517)          |
| (Депрецијација) за годината                              | -                   | (788)                    | (788)            |
| <b>На 31 декември 2019 година</b>                        | <b>28,967</b>       | <b>(12,320)</b>          | <b>16,647</b>    |

Во текот на 2019 година, Групата продаде недвижност за изнајмување со нето евидентирана вредност 2,517 илјади денари (Белешка 22) за износ од 3,114 илјади денари (Белешка 19). Во текот на 2019 година, Групата изврши отпис на побарувањето од вработени за продажба на недвижниот имот во износ од 1,030 илјади денари (Белешка 22).

Во текот на 2019 година Групата оствари приход од издавање на деловниот простор под оперативен наем во износ од 3,556 илјади денари (2018: 2,491 илјади денари) (Белешка 19).

Со состојба на 31 декември 2019 година, објективната вредност на вложувањата во недвижности, утврдена од страна на стручни лица вработени во Групата со примена на споредливи пазарни цени на тој датум изнесува 42,488 илјади денари (2018: 46,233 илјади денари).

## 8 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

|                                                | 2019           | 2018           |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Средства</b>                                |                |                |
| <b>Фин. Средства расположливи за продажба</b>  |                |                |
| Вложувања во акции                             | 855            | 851            |
|                                                | <b>855</b>     | <b>851</b>     |
| <b>Кредити и побарувања</b>                    |                |                |
| Финансиски побарувања                          | 2,419          | 1,865          |
| Побарувања од купувачи, нето                   | 167,829        | 189,122        |
| Парични средства и еквиваленти                 | 6,131          | 13,983         |
|                                                | <b>176,379</b> | <b>204,970</b> |
|                                                | <b>177,234</b> | <b>205,821</b> |
| <b>Обврски</b>                                 |                |                |
| <b>Останати фин. Обврски по ам. Наб. Вред.</b> |                |                |
| Позајмици                                      | 96,234         | 113,630        |
| Обврски кон добавувачи                         | 49,303         | 54,623         |
|                                                | <b>145,537</b> | <b>168,253</b> |

## 9 Вложувања

### 9.1 Вложувања во придружени друштва

Вложувањата во придружените друштва се состојат од удели во капиталот на некотирани домашни и странски правни субјекти.

|                           | %     | Дејност        | Земја на основање | 2019          | 2018          |
|---------------------------|-------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| Л.А. Хемија дооел, Скопје | 40.36 | Трговија       | РМ                | 9,728         | 9,538         |
| Адинг Схими Парс          | 40.00 | Трговија       | Иран              | 18,440        | 18,440        |
| Адинг Хелас АБЕЕ          |       | П/во и трг. Со |                   | 1,478         | 1,478         |
| Тесалоники                | 40.00 | град.мат.      | Грција            |               |               |
|                           |       |                |                   | <b>29,646</b> | <b>29,456</b> |

Промените во сметката на вложувањата во придружените друштва во текот на 2019 и 2018 година е како што следи:

|                       | 2019          | 2018          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| На 1 јануари          | 29,456        | 29,289        |
| Учество во добивка    | 190           | 167           |
| <b>На 31 декември</b> | <b>29,646</b> | <b>29,456</b> |

### 9.2 Финансиски средства расположливи за продажба

Со состојба на 31 декември 2019 финансиските средства расположливи за продажба се состојат од вложувања во хартии од вредност - акции кај домашни финансиски институции кои котираат на Македонската Берза за хартии од вредност во износ од 855 илјади денари (2018: 851 илјади денари).

Движењето на сметката на вложувањата е како што следи:

|                                  | 2019       | 2018       |
|----------------------------------|------------|------------|
| На 01 јануари                    | 851        | 652        |
| Ефект од вреднување (Белешка 15) | 4          | 199        |
| <b>На 31 декември</b>            | <b>855</b> | <b>851</b> |

## 10 Финансиски побарувања

|                                         | 2019         | 2018         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Краткорочни позајмици без камата</b> |              |              |
| Странски друштва                        | 1,844        | 1,845        |
| Домашни друштва                         | 575          | 20           |
|                                         | <b>2,419</b> | <b>1,865</b> |

## 11 Побарувања од купувачи и останати побарувања

|                                                          | 2019           | 2018           |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Купувачи</b>                                          |                |                |
| Во земјата                                               | 105,754        | 143,337        |
| Во странство                                             | 64,385         | 47,582         |
| Побарувања од придружени друштва                         | 2,153          | 2,665          |
|                                                          | 172,292        | 193,585        |
| Намалено за: резервирање поради обезвреднување           | (4,463)        | (4,463)        |
|                                                          | <b>167,829</b> | <b>189,122</b> |
| <b>Останати побарувања</b>                               |                |                |
| Побарувања од вработените                                | 3,499          | 4,051          |
| Пресметани трошоци                                       | 2,005          | 1,100          |
| Претплати по даноци, акцизи и други давачки кон државата | 270            | 92             |
| Останати претплати                                       | 262            | 247            |
| Останати побарувања                                      | -              | 91             |
|                                                          | 6,036          | 5,581          |
| Намалено за: резервирање поради обезвреднување           | -              | (1,002)        |
|                                                          | <b>6,036</b>   | <b>4,579</b>   |
|                                                          | <b>173,865</b> | <b>193,701</b> |

Дел од побарувањата за вработени во текот на 2019 година, во износ од 1,112 илјади денари (2018: 4,259 илјади денари), се компензирани со обврски кон добавувачи и обврски за дивиденди – акционери на Друштвото.

Салдото на побарувањата од купувачите на 31 декември 2019 може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

|                                   | Недоспеани<br>неоштетени | Доспеани<br>неоштетени | Оштетени | Вкупно         |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------------|
| Набавна вредност                  | 45,728                   | 122,101                | 4,463    | 172,292        |
| Исправка на вредност              | -                        | -                      | (4,463)  | (4,463)        |
| <b>Нето евидентирана вредност</b> | <b>45,728</b>            | <b>122,101</b>         | <b>-</b> | <b>167,829</b> |

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачи со состојба на 31 декември 2019 година е како што следи:

|                  | Домашни       | Странски      | Вкупно         |
|------------------|---------------|---------------|----------------|
| Од 1 – 3 месеци  | 20,342        | 4,610         | 24,952         |
| Од 3 – 6 месеци  | 3,739         | 3,618         | 7,357          |
| Од 6 – 12 месеци | 4,726         | 1,915         | 6,641          |
| Над 1 година     | 46,708        | 36,443        | 83,151         |
|                  | <b>75,515</b> | <b>46,586</b> | <b>122,101</b> |

Салдото на побарувањата од купувачите на 31 декември 2018 може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

|                                   | Недоспеани<br>неоштетени | Доспеани<br>неоштетени | Оштетени | Вкупно         |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------------|
| Набавна вредност                  | 46,764                   | 142,358                | 4,463    | 193,585        |
| Исправка на вредност              | -                        | -                      | (4,463)  | (4,463)        |
| <b>Нето евидентирана вредност</b> | <b>46,764</b>            | <b>142,358</b>         | <b>-</b> | <b>189,122</b> |

**Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)**

Анализата на старосната структура на доспеаните неопштетени побарувања од купувачи со состојба на 31 декември 2018 година е како што следи:

|                  | Домашни       | Странски      | Поврзани субјекти | Вкупно         |
|------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| Од 1 – 3 месеци  | 19,286        | 5,143         | -                 | 24,429         |
| Од 3 – 6 месеци  | 4,145         | 1,201         | -                 | 5,346          |
| Од 6 – 12 месеци | 24,563        | 90            | -                 | 24,653         |
| Над 1 година     | 50,091        | 35,520        | 2,319             | 87,930         |
|                  | <b>98,085</b> | <b>41,954</b> | <b>2,319</b>      | <b>142,358</b> |

Промените во сметката на резервирање поради обезвреднување за разгледуваниот период е како што следи:

|                                   | 2019         | 2018         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| На 1 јануари                      | 4,463        | 4,463        |
| Резервирање поради обезвреднување | -            | -            |
| <b>На 31 декември</b>             | <b>4,463</b> | <b>4,463</b> |

Во текот на 2019 година Групата изврши непосреден отпис на побарувањата поради нивната целосна ненаплатливост, на товар на добивката за тековната година, во износ од 9,487 илјади денари (2018: 6,168 илјади денари) (види Белешка 22).

**12 Залихи**

|                             | 2019          | 2018          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Суровини и други материјали | 39,682        | 15,689        |
| Трговски стоки              | 18,476        | 15,672        |
| Готови производи            | 14,342        | 8,999         |
|                             | <b>72,500</b> | <b>40,360</b> |

**13 Парични средства и еквиваленти**

|                                             | 2019         | 2018          |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Денарски и девизни сметки кај домашни банки | 6,003        | 13,837        |
| Готовина во благајна                        | 128          | 146           |
|                                             | <b>6,131</b> | <b>13,983</b> |

**14 Нетековни средства наменети за продажба**

Средствата наменети за продажба, кои на 31 декември 2019 година изнесуваат 1,763 илјади денари (2018: 1,763 илјади денари), се состојат од станбен и деловен простор стекнат по пат на компензација (размена) на побарувањата кои произлегуваат од редовните деловни активности на Групата со своите деловни комитенти.

## 15 Капитал

### Акционерски капитал на Матичното Друштво – Адинг АД

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, регистрираниот акционерски капитал на Матичното Друштво изнесува 3,857,636 Евра, чија денарска противвредност, на датумот на основање изнесува 212,898 илјади денари. Истата е поделена на 386,400 обични и во целост платени акции со номиналната вредност по акција од 9.983 Евра. Имателите на обичните акции имаат право на глас во Собранието на Матичното Друштво, право на исплата на дел од добивката и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Матичното Друштво.

Согласно акционерската книга на Матичното Друштво, на 31 декември 2019 и 2018 нема ограничувања на правата засновани на закон и/или Одлука на надлежен орган во однос на тргување со истите.

Структурата на акционерскиот капитал на Матичното Друштво и Групата на датумите на известување е како што следи:

#### Матично Друштво

|                                                                                 | 31 декември 2019 | 31 декември 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Зоран Петровски                                                                 | 8.45%            | 8.45%            |
| Љупчо Атанасовски                                                               | 5.03%            | 6.84%            |
| Благој Дончев                                                                   | 7.34%            | 7.34%            |
| Биро Проект дооел, Скопје, РМ (100 %<br>подружница на Матичното Друштво – Адинг | 5.45%            | 5.45%            |
| Останати                                                                        | 73.74%           | 71.93%           |
|                                                                                 | <b>100%</b>      | <b>100.00%</b>   |

#### Група

|                   | 31 декември 2019 | 31 декември 2018 |
|-------------------|------------------|------------------|
| Зоран Петровски   | 8.45%            | 8.45%            |
| Љупчо Атанасовски | 5.03%            | 6.84%            |
| Благој Дончев     | 7.34%            | 7.34%            |
| Останати          | 79.19%           | 77.38%           |
|                   | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      |

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, учеството на Биро Проект дооел – 100 % подружница на Матичното Друштво – Адинг АД, во акционерскиот капитал на Групата е елиминирано во износ од 9,516 илјади денари.

Прегледот на движењето на издадените акции на Групата во текот на 2019 и 2018 година е како што следи:

|                          | Број на акции  |               |                     | Износ (000 МКД) |               |                     |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                          | Во оптек       | Сопствени     | Вкупно регистрирани | Во оптек        | Сопствени     | Вкупно регистрирани |
| <b>01 јануари 2018</b>   | <b>352,023</b> | <b>34,377</b> | <b>386,400</b>      | <b>193,958</b>  | <b>18,940</b> | <b>212,898</b>      |
| <b>31 декември 2018</b>  | <b>352,023</b> | <b>34,377</b> | <b>386,400</b>      | <b>193,958</b>  | <b>18,940</b> | <b>212,898</b>      |
| <b>01 јануари 2019</b>   | <b>352,023</b> | <b>34,377</b> | <b>386,400</b>      | <b>193,958</b>  | <b>18,940</b> | <b>212,898</b>      |
| Откуп на сопствени акции | (4,263)        | 4,263         | -                   | (2,349)         | 2,349         | -                   |
| <b>31 декември 2019</b>  | <b>347,760</b> | <b>38,640</b> | <b>386,400</b>      | <b>191,609</b>  | <b>21,289</b> | <b>212,898</b>      |

Капитал (продолжува)

*Резерви*

|                                             | Задол.<br>резерви | Ревало.<br>резерви | Инвест.<br>резерви | Преведување<br>на странско<br>работење | Вкупно        |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>01 Јануари 2018</b>                      | <b>47,200</b>     | <b>438</b>         | <b>7,408</b>       | <b>(4,863)</b>                         | <b>50,183</b> |
| Распоред на нераспоредена добивка           | 17                | -                  | -                  | -                                      | 17            |
| Вреднување по објективна вредност (Бел.9.2) | -                 | 199                | -                  | -                                      | 199           |
| Преведување на странско работење            | -                 | -                  | -                  | 24                                     | 24            |
| <b>31 декември 2018</b>                     | <b>47,217</b>     | <b>637</b>         | <b>7,408</b>       | <b>(4,839)</b>                         | <b>50,423</b> |
| <b>01 јануари 2019</b>                      | <b>47,217</b>     | <b>637</b>         | <b>7,408</b>       | <b>(4,839)</b>                         | <b>50,423</b> |
| Распоред на нераспоредена добивка           | 26                | -                  | -                  | -                                      | 26            |
| Вреднување по објективна вредност (Бел.9.2) | -                 | 4                  | -                  | -                                      | 4             |
| Преведување на странско работење            | -                 | -                  | -                  | 5,167                                  | 5,167         |
| <b>31 декември 2019</b>                     | <b>47,243</b>     | <b>641</b>         | <b>7,408</b>       | <b>328</b>                             | <b>55,620</b> |

*Распределба на акумулирани добивки*

Во текот на 2019 година согласно Одлука на Собранието на Акционерите од 17 мај 2018 година, Матичното Друштво распредели дел од својата акумулирана добивка за дивиденди, награди и стимули на членовите на управен одбор во вкупен износ од 10,823 илјади денари (2018: 10,370 илјади денари).

Во текот на 2019 година, Матичното Друштво исплати дивиденди и награди на вработените во износ од 8,572 илјади денари (2018: 6,433 илјади денари).

*Корекции утврдени од претходни години*

Во текот на 2019, Групата изврши корекција / намалување на салдото на нераспределената добивка во вкупен износ од 3,447 илјади денари врз основа на идентификувани грешки од минати периоди поврзани со износите на признаената депрецијацијата и амортизација на недвижности, постројки и опрема, вложувањата во недвижности и нематеријални средства во вкупен износ од 3,184 илјади денари (2018: 2,414 илјади денари) и отпис на обврски кон вработени во износ од 263 илјади денари.

## 16 Позајмици

|                                                                                 | 2019          | 2018          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Долгорочни позајмици со камата</b>                                           |               |               |
| <b>Комерцијална банка АД Скопје</b>                                             |               |               |
| МКД 95,234,131; Рок на враќање 16 декември 2021;<br>кам.стапка од 5.5% годишно  | 27,215        | 40,817        |
| МКД 12,000,000; Рок на враќање 16 мај 2021; кам.стапка од<br>5.50% годишно      | 2,429         | 4,143         |
| МКД 10,000,000; Рок на враќање 22 октомври 2021;<br>кам.стапка од 5.50% годишно | 2,619         | 4,048         |
| МКД 6,000,000; Рок на враќање 10 август 2019;<br>кам.стапка од 6% годишно       | -             | 1,333         |
| МКД 7,000,000; Рок на враќање 21 декември 2019;<br>кам.стапка од 5.5% годишно   | -             | 2,333         |
| МКД 10,000,000; Рок на враќање 07 февруари 2020;<br>кам.стапка од 4.10% годишно | 557           | 3,889         |
| МКД 12,000,000; Рок на враќање 25 април 2020;<br>кам.стапка од 4.10% годишно    | 1,333         | 5,333         |
| МКД 10,000,000; Рок на враќање 31 мај 2022;<br>кам.стапка од 3.25% годишно      | 8,056         | -             |
| МКД 12,000,000; Рок на враќање 25 јули 2022;<br>кам.стапка од 3.25% годишно     | 10,333        | -             |
| МКД 11,000,000; Рок на враќање 25 декември 2020;<br>кам.стапка од 3.25% годишно | 11,000        | -             |
| <b>Уникредит Булбанк АД Софија</b>                                              |               |               |
| БГЛ 150,000; Рок на враќање 5 август 2018;<br>кам.стапка од 9.45% годишно;      | 6,979         | 8,499         |
| <b>Вкупно долгорочни позајмици</b>                                              | <b>70,521</b> | <b>70,395</b> |
| Намалено за тековна доспеаност                                                  | (32,564)      | (30,832)      |
| <b>Долгорочен дел на долгорочните позајмици</b>                                 | <b>37,957</b> | <b>39,563</b> |
| <b>Позајмици со камата</b>                                                      |               |               |
| <b>Комерцијална Банка ад, Скопје:</b>                                           |               |               |
| МКД 1,000,000; Рок на враќање 17 октомври 2019; кам.стапка<br>од 2.2% годишно   | -             | 832           |
| МКД 15,000,000; Рок на враќање 20 декември 2019; кам.<br>стапка од 1.60%        | -             | 15,000        |
| МКД 10,000,000; Рок на враќање 11 јуни 2020; кам. стапка од<br>1.60%            | 16,022        | 9,759         |
| <b>Халк Банка ад, Скопје:</b>                                                   |               |               |
| МКД 5,500,000; рок на враќање 21 мај 2019; кам. стапка од<br>5.50%              | -             | 1,100         |
| МКД 9,225,000; рок на враќање 06 јуни 2020; кам. стапка од<br>3.50%             | 7,099         | 8,944         |
| МКД 5,400,000; рок на враќање 11 февруари 2020; кам. стапка<br>од 3.50%         | 2,200         | -             |
| <b>ПроКредит Банка ад, Скопје:</b>                                              |               |               |
| МКД 18,000,000; рок на враќање 04 февруари 2019; кам.<br>стапка од 3.75%        | -             | 7,600         |
| <b>Вкупно краткорочни позајмици</b>                                             | <b>25,321</b> | <b>43,235</b> |
| Кредитни картички                                                               | 392           | -             |
| Тековна доспеаност на долгорочните позајмици                                    | 32,564        | 30,832        |
| <b>Краткорочни позајмици и тековна доспеаност</b>                               | <b>58,277</b> | <b>74,067</b> |

Планот за отплата на долгорочните позајмици е обелоденет во Белешката 3.4. Прегледот на хипотеките е обелоденет во Белешката 27.

## 17 Обврски спрема добавувачи и останати обврски

|                                | 2019          | 2018          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Добавувачи</b>              |               |               |
| Во земјата                     | 19,834        | 44,186        |
| Во странство                   | 27,282        | 9,082         |
| Придружени друштва             | 2,187         | 1,355         |
|                                | <b>49,303</b> | <b>54,623</b> |
| <b>Останати обврски</b>        |               |               |
| Обврски по дивиденди и награди | 14,637        | 12,759        |
| Обврски за неисплатени плати   | 3,919         | 3,568         |
| Аванси                         | 2,490         | -             |
| Обврски по даноци и придонеси  | 1,567         | 2,288         |
| Пресметани трошоци             | 73            | 112           |
| Останати обврски               | 537           | 1,026         |
|                                | <b>23,223</b> | <b>19,753</b> |
|                                | <b>72,526</b> | <b>74,376</b> |

## 18 Приходи од продажба

|                                                            | 2019           | 2018           |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Готови производи                                           | 345,933        | 351,736        |
| Приходи од градежни услуги                                 | 63,531         | 62,325         |
| Трговски стоки                                             | 7,123          | 11,056         |
| Услуги и останати приходи од продажба                      | 2,013          | 5,193          |
|                                                            | <b>418,600</b> | <b>430,310</b> |
| Од кои:                                                    |                |                |
| Приходи од продажба на домашен пазар                       | 285,283        | 276,378        |
| Приходи од продажба на странски пазари                     | 131,834        | 152,428        |
| Приходи од продажба на придружени друштва на домашен пазар | 1,483          | 1,504          |
|                                                            | <b>418,600</b> | <b>430,310</b> |

## 19 Останати деловни приходи

|                                                               | 2019          | 2018         |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Приходи од наемнини                                           | 3,556         | 2,491        |
| Приходи од продажба на недвижности за изнајмување (Белешка 7) | 3,114         | -            |
| Отпис на обврски и вишоци по попис                            | 398           | 254          |
| Приходи од продажба на опрема (Белешка 5)                     | 389           | 3,133        |
| Приходи од донации                                            | -             | 1,318        |
| Наплата на целосно резервирани побарувања                     | 204           | 549          |
| Останати приходи                                              | 3,839         | 1,808        |
|                                                               | <b>11,500</b> | <b>9,553</b> |

Во текот на 2018 година, Матичното Друштво склучи Договор за доделување на финансиска поддршка од 31 август 2018 со Влада на Република Северна Македонија. Финансиската поддршка се однесува за инвестициски проект – изградба на нови односно адаптација, реконструкција или доградба на веќе постоечки објекти, набавка на опрема, машини и постројки и отварање на нови работни места. Согласно Договорот, Матичното Друштво се обврзува да инвестира износ не помал од 29,545 илјади денари како оправдани инвестициски трошоци во период од 01 јануари 2017 до 31 декември 2021 година. Понатаму, Владата на Република Северна Македонија се обврзува дека ќе му додели на Матичното Друштво државна помош односно исплата на парични средства со максимален годишен износ најмногу 10% од износот на оправдани инвестициски трошоци реализирани од страна на Групата, но не повеќе од 1,000,000 Евра (еден милион евра) во денарска противвредност. Финансиската поддршка се исплаќа на годишно ниво за временски период од пет години. Со состојба на 31 декември 2019, Матичното Друштво нема примено државна поддршка (2018: 1,318 илјади денари).

## 20 Материјали, услуги и набавна вредност на продадени стоки

|                                     | 2019           | 2018           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Материјали                          | 157,405        | 167,144        |
| Услуги од надворешни субјекти       | 47,203         | 43,229         |
| Набавна вредност на продадени стоки | 42,580         | 92,993         |
|                                     | <b>247,188</b> | <b>303,366</b> |

## 21 Трошоци за користи за вработените

|                                       | 2019          | 2018          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Нето плати и надоместоци на плати     | 51,649        | 49,939        |
| Персонален данок и придонеси од плати | 20,753        | 19,706        |
| Награди на членовите на УО            | 3,747         | 3,731         |
|                                       | <b>76,149</b> | <b>73,377</b> |

## 22 Останати деловни трошоци

|                                                                                      | 2019          | 2018          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Промоција, пропаганда и реклама                                                      | 11,489        | 9,664         |
| Отпис и резервирање поради обезвреднување на побарувања (Белешка 11)                 | 9,487         | 6,168         |
| Надоместоци за службени патувања                                                     | 6,914         | 6,719         |
| Правни, консултантски и др.интелектуални услуги                                      | 5,811         | 4,633         |
| Премии за осигурување                                                                | 2,885         | 2,901         |
| Неотпишана вредност на продадени вложувања во недвижности (Белешка 7)                | 2,517         | -             |
| Даноци и придонеси независни од резултатот                                           | 1,213         | 1,306         |
| Банкарски услуги и членарини                                                         | 1,168         | 1,172         |
| Отпис на побарувања од вработени (Бел.7)                                             | 1,030         | -             |
| Неотпишана вредност на отуѓени и расход. недвижности, постројки и опрема (Белешка 5) | -             | 2,798         |
| Кусоци                                                                               | 955           | 45            |
| Останати трошоци                                                                     | 1,303         | 4,131         |
|                                                                                      | <b>51,608</b> | <b>36,739</b> |

## 23 Финансиски приходи и расходи

|                                  | 2019           | 2018           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Приходи</b>                   |                |                |
| Камати                           | 195            | 19             |
| Позитивни курсни разлики         | 496            | 364            |
|                                  | 691            | 383            |
| <b>Расходи</b>                   |                |                |
| Камати                           | (4,418)        | (5,142)        |
| Негативни курсни разлики         | (559)          | (586)          |
|                                  | (4,977)        | (5,728)        |
| <b>Нето финансиски (расходи)</b> | <b>(4,286)</b> | <b>(5,346)</b> |

## 24 Данок на добивка

Усогласувањето на данокот на добивка според консолидираниот извештај за сеопфатна добивка е како што следи:

|                                                         | 2019          | 2018          |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Добивка пред оданочување                                | 42,365        | 10,201        |
| Непризнаени расходи за даночни цели од тековната година | 9,773         | 42,347        |
| <b>Даночна основа</b>                                   | <b>52,138</b> | <b>52,548</b> |
| Намалување на даночна основа                            | (8,000)       | (556)         |
| <b>Даночна основа по намалување</b>                     | <b>44,138</b> | <b>51,992</b> |
| Даночна стапка                                          | 10%           | 10%           |
| <b>Данок на добивка пред намалување</b>                 | <b>4,414</b>  | <b>5,199</b>  |
| Намалување на данокот на добивка                        | -             | -             |
| <b>Данок на добивка за годината</b>                     | <b>4,414</b>  | <b>5,199</b>  |
| <b>Ефективна даночна стапка</b>                         | <b>10.42%</b> | <b>50.97%</b> |

## 25 Заработувачка по акција

Заработувачка по акција (основна и разводната) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

|                                                                    | 2019       | 2018      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Заработувачка која припаѓа на имателите на обични акции на Групата | 37,951     | 5,002     |
| Пондериран просечен број на обични акции во оптек                  | 141,253    | 356,238   |
| <b>Основна заработувачка по акција (денари по акција)</b>          | <b>269</b> | <b>14</b> |

## 26 Трансакции со поврзани субјекти

За потребите на овие консолидирани финансиски извештаи, поврзани субјекти, со кои Групата има трансакции во нормалниот тек од деловното работење, се придружените друштва. Салдата и обемот на трансакциите на Групата со поврзаните субјекти со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 се:

|                                                 | Побарувања    | Обврски      | Приходи      | Расходи       |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>2019</b>                                     |               |              |              |               |
| <b>Придружени друштва</b>                       |               |              |              |               |
| <b>Во земјата</b>                               |               |              |              |               |
| Л.А. Хемија доо, Скопје, РСМ                    | 103           | 2,187        | 1,483        | 5,869         |
| <b>Во странство</b>                             |               |              |              |               |
| Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники                     | -             | -            | -            | -             |
| Адинг Схими Парс, Иран                          | 2,050         | -            | -            | -             |
| Клучен раководен кадар                          | 3,462         | 6,275        | 507          | -             |
| Краткорочни надомести за клучен раководен кадар | -             | -            | -            | 5,169         |
|                                                 | <b>5,615</b>  | <b>8,462</b> | <b>1,990</b> | <b>11,038</b> |
| <b>2018</b>                                     |               |              |              |               |
| <b>Придружени друштва</b>                       |               |              |              |               |
| <b>Во земјата</b>                               |               |              |              |               |
| Л.А. Хемија доо, Скопје, РСМ                    | 614           | 1,355        | 1,504        | 2,622         |
| <b>Во странство</b>                             |               |              |              |               |
| Адинг Хелас АБЕЕ Тесалоники                     | -             | -            | -            | -             |
| Адинг Схими Парс, Иран                          | 2,051         | -            | -            | -             |
| Клучен раководен кадар                          | 7,631         | 4,265        | 479          | -             |
| Краткорочни надомести за клучен раководен кадар | -             | -            | -            | 5,722         |
|                                                 | <b>10,296</b> | <b>5,620</b> | <b>1,983</b> | <b>8,344</b>  |

## 27 Неизвесни и превземени обврски

### Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2019 година, не се покренати судски постапки против Групата (2018: нема). Не се антиципирали материјално значајни обврски кои би произлегле од потенцијални судски постапки бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби.

**Неизвесни и превземени обврски (продолжува)**

**Хипотеки**

Прегледот на дадените хипотеки со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година е како што следи:

| Опис на недвижноста                                   | Еур              | 2019 година    | Еур              | 2018 година    |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                       |                  | 000 Мкд        |                  | 000 Мкд        |
| Деловен центар на улица Кузман Шапкарев бр.5          | 850,000          | 52,263         | 850,000          | 52,271         |
| Производни комплекси земјиште во Ѓорче Петров         | 2,395,750        | 147,304        | 1,850,000        | 113,766        |
| Административен простор на улица Иво Лола Рибар бр.58 | -                | -              | 321,395          | 19,764         |
| Производен погон во Бугарија                          | 61,355           | 3,772          | 312,500          | 192,172        |
| Постројки и опрема во сопственост на Друштвото        | 156,000          | 5,952          | 197,150          | 12,124         |
|                                                       | <b>3,463,105</b> | <b>209,291</b> | <b>3,531,045</b> | <b>390,097</b> |

**Гаранции**

Со состојба на 31 декември 2019 година Групата нема превземени обврски за издадени краткорочни гаранции. (2018: 1,957 илјади денари).

**Даночни обврски**

Даночните книги и евиденцијата на Групата за 2019 година не се ревидирани од страна на даночните власти, поради што евидентираните даночни обврски во овие консолидирани финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни.

Врз основа на измените во Законот за данок на добивка во 2019 година, со состојба на 31 декември 2019 година, Групата има обврска да изготви Извештај за трансферни цени согласно Правилникот за формата и содржината на Извештајот за трансферни цени, видовите методи за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот „дофат на рака“ и начинот на нивна примена („Службен весник на РСМ бр. 50/2019“) до 30 септември 2020 година. До датумот на овие посебни финансиски извештаи, Групата не изготви извештај за трансферните цени.

Групата врши редовна проценка на потенцијалните обврски кои се очекува да произлезат од даночните инспекции од изминатите години. Раководството смета дека износите кои би можеле да се појават нема да имаат значаен ефект врз финансиските резултати и пресметаниот данок на добивка

**Капитални обврски**

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

**Финансиски договорни обврски**

Согласно Договорот за рамковен кредит број 02-100-4016/1 склучен на 16 декември 2014 година, помеѓу Комерцијална Банка АД Скопје и Матичното Друштво, Матичното Друштво е обврзано за времетраење на кредитот без претходна согласност на банката, да не објавува и врши исплати на дивиденди доколку кредитот што се одобрува претставува над 10% од капиталот на Матичното Друштво.

**Неизвесни и превземени обврски (продолжува)**

Со состојба на 31 декември 2019 одобренiot кредит во износ од 27,215 илјади денари (2018: 40,817 илјади денари) претставува 7.79% (2017: 11.7%) во однос на капиталот на Групата. Со претходна согласност на Банката, Матичното Друштво има објавено дивиденди, награди и стимули на раководството во износ од 10,823 илјади денари (2018: 10,370 илјади денари) што претставува 3.10% (2018: 2.97 %) од вредноста на капиталот на 31 декември 2019 година на Матичното Друштво.

Понатаму, согласно Договорот за кредит број 02-462-3207460.3 склучен на 22 октомври 2014 година на износ од 10,000 илјади денари, Договорот за кредит број 02-462-320715.4 склучен на 16 мај 2014 година на износ од 12,000 илјади денари, Договорот за кредит број 02-462-3210965.2 склучен на 31 мај 2019 година на износ од 10,000 илјади денари и Договорот за кредит број 02-462-3211091.0 склучен на 25 јули 2019 година на износ од 12,000 илјади денари помеѓу Комерцијална Банка АД Скопје и Матичното Друштво, Матичното Друштво е обврзано за времетраење на кредитот, да одржува финансиски коефициенти, како што следи:

- а. Коефициент (вкупен долг во однос на капитал) - максимум од 2:1;
- б. Степен на сервисирање на долгот – минимум 1;

Следната табела ги прикажува остварените коефициенти согласно одредбите од претходно споменатиот договор.

| Коефициент                                              | 2019 | 2018 |
|---------------------------------------------------------|------|------|
| а. Коефициент на долг (вкупен долг во однос на капитал) | 0.26 | 0.30 |
| б. Степен на сервисирање на долгот                      | 0.37 | 0.71 |

Со свој допис од 16 април 2020 година, Банката ја изрази својата согласност / одобрување во врска со остварениот коефициент на сервисирање на долгот.

## 28 Известување по оперативни сегменти

На 31 декември 2019 и 2018 година, Групата е еден деловен сегмент односно производство и пласман на адитиви и материјали за градежна индустрија. Продажбите ги остварува на домашен и странски пазар како што следи:

|                              | 2019           | 2018           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Република Северна Македонија | 286,766        | 277,882        |
| Европска унија               | 47,258         | 60,294         |
| Останати                     | 84,576         | 92,134         |
|                              | <b>418,600</b> | <b>430,310</b> |

## 29 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2019 година-датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, следниве настани се материјално значајни за објавување во овие консолидирани финансиски извештаи:

- Во текот на месеците февруари и март 2020 година, Европа беше погодена од пандемија на вирусот КОВИД-19 кој ја зафати и територијата на Република Северна Македонија. Владата на Република Северна Македонија, прогласи вонредна состојба на 18 март 2020 година со цел да се искористат сите расположливи ресурси за спречување на пандемијата. Со мерките кои се преземаат во светот и Република Северна Македонија, се ограничуваат движењето на населението и трговијата.

Овие ограничувања се очекува да имаат значајно влијание врз одредени сектори во економијата. Групата се уште не може со разумна сигурност материјално да го квантифицира влијанието на кризата. На датумот на одобрување на овие консолидирани финансиски извештаи, Раководството на Групата оценува дека работењето и финансиската состојба на Групата се материјално непроменети како резултат на кризата. Групата во исто време презема чекори, за да ги амортизира претстојните влијанија предизвикани од пандемијата и да обезбеди непречено оперативно работење, со внимателно планирање на својата ликвидност и прилагодување на ново настанатите услови во домашната и светската економија. Раководството на Групата смета дека појавата на КОВИД-19 е некорективен настан по периодот на известување.

- Како што е наведено во Белешка 1, подружницата Инвест А дооел Скопје, поднесе барање до Министерството за транспорт и врски на РСМ, за продолжување на Лиценцата за надзор од прва категорија, за кое поради горенаведената состојба, до датумот на овие финансиски извештаи се уште нема добиено одговор.

## Прилози

Прилог1 – Консолидирана годишна сметка со состојба на и за годината  
што завршува на 31 декември 2019

Прилог2 - Годишен извештај за работењето на Групата со состојба на и  
за годината што завршува на 31 декември 2019

